



Датум: 12-02-2013

## СООПШТЕНИЕ

### Еден месец од воведување на новината за лекување во странство

Од 01.01.2013 година во сила стапија измените и дополнувањата на Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/2012 година) каде во членот 32 став 2 е предвидено дека за здравствените услуги за одобрено лекување во странство, осигуреното лице учествува со 20% од вкупните трошоци, но не повеќе од 200 евра во денарска противвредност.

ФЗОМ сака да ја информираме јавноста за првичните бројки во врска со воведувањето на ова олеснување на осигурениците на товар на ФЗОМ за лекување во странство:



Во **буџетот на ФЗОМ** за 2013 година предвидени се **230 милиони денари** за лекување во странство.

Од почетокот на воведувањето на новината **во 2013 година** во ФЗОМ се доставени се доставени **8 барања** за лекување во странство:

- ✓ 8 барања се позитивно решени
- ✓ 3 барања се негативно решени

За споредба, **во 2012 година** во ФЗОМ во месец јануари се доставени **15 барања** за лекување во странство:

- ✓ 12 барања се позитивно решени
- ✓ 3 барања се негативно решени



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Во однос на здравствените услуги кои се бараат за лекување во странство во 2013 година:

- 2 барање се за детска кардиохирургија
- 1 барање е за детска хирургија
- 2 барања се за ортопедско-сколиоза лекување

Во однос на финансискиот дел за лекување во странство исплатени се:

- јануари 2013 исплатени се 24.174,103 денари
- јануари 2012 година исплатени се 4.799.077 денари

Исплатени средства во денари за лекување во странство	2012	2013
• за месец јануари	4.799.077	24.174,103

Во 2012 година исплатени се вкупно 150 милиони денари за лекувања во странство.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
вкупно барања	292	343	419	449	400	216
извршени лекувања	227	244	334	300	274	191

Во однос на изборот на здравствената установа која треба ја пружи услугата за лекување во странство, во самиот предлог на конзилијарно мислење (издадено од соодветната клиника), се посочува каде се прават такви здравствени интервенции. Целокупната документација, со конзилијарното мислење и двете про-фактури ( доколку нема профактури во прилог ФЗОМ ќе ги обезбеди според историски податоци) за таквата услуга се доставуваат преку ФЗОМ до првостепената лекарска комисија а потоа и до второстепената лекарска комисија, која се произнесува за барањето и одлучува за здравствената установа каде ќе се упати осигуреникот.

Во насока на обезбедување што поголем број на здравствени услуги во државата, **ФЗОМ** сака да укаже дека **склучи рамковни договори** со приватните здравствени установи за оние здравствени услуги кои не се обезбедени во јавното здравство а за кои ФЗОМ досега осигуреницит ги испраќаше на лекување надвор од државата. Рамковни договори се склучени со следниве приватни здравствени институции:

- Филип Втори
- Европска очна болница (European eye hospital)
- Сестина клиничка болница
- Ремедика



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
[www.fzo.org.mk](http://www.fzo.org.mk)

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: [info@fzo.org.mk](mailto:info@fzo.org.mk)



**ФЗОМ е целосно посветен** да овозможи поголема достапност на здравствените услуги како и на подигнување на квалитетот на пружените услуги на повисоко ниво.